



Број 10- _____

**ДОГОВОР
за отворање и водење девизна сметка за физички лица**

Денес, _____, во град _____, помеѓу:

1. Централна кооперативна банка АД Скопје, со седиште во град Скопје, улица 1732 број 2, со матичен број 4640063, застапувана од Претседателот на Управниот одбор, Неделин Валчев, и членот на Управниот одбор _____, преку полномошникот _____ овластен од Управниот одбор на Банката, **во понатамошниот текст наречена - БАНКА**, од една страна, и

2. _____ со адреса _____, со лична карта број бр. (_____) / патна исправа бр. (_____) издадена од МВР _____ и ЕМБГ _____ (во понатамошниот текст наречен: Корисник), од друга страна, се склучи следниот Договор:

**Предмет на Договорот
Член 1**

Со овој договор се регулираат меѓусебните права и обврски помеѓу Банката и Корисникот во врска со отворање, водење и работење со девизна трансакциска сметка за вршење платен промет со странство, согласно со важечките законски прописи и со Процедурите за начинот и постапката на отворање, водење и работење со банкарски сметки, пропишани од страна на Банката.

Член 2

Банката врз основа и под услови од овој Договор на барање на Корисникот отвора девизна трансакциска сметка број _____, (IBAN) _____, во валута _____, преку која девизните средства остварени во согласност со Законот за девизно работење, Корисникот ги чува на девизната сметка кај Банката, ги продава на Банката, врши плаќања или девизни трансфери согласно со важечките законски прописи во РМ.

Член 3

Со потпишувањето на овој договор, Корисникот е запознаен и ги прифаќа Општите услови за отворање и водење девизна трансакциска сметка за вршење платен промет со странство, кои се составен дел на истиот, а пропишани од страна на Банката.

Банката го задржува правото да ги менува Општите услови, за што мора претходно да го извести Корисникот со објавување на измените на веб-страницата на Банката- www.ccbank.mk. Се смета дека Корисникот ги прифаќа изменетите општи услови, ако во рок од 15 дена не поднесе барање за раскинување на Договорот и за затворање на сметката.

Корисникот се обврзува дека при извршување на платниот промет со странство ќе ги почитува важечките законски прописи со кои се регулира оваа материја, општите услови за работењето со девизната сметка, како и важечкиот термински план за работното време на Банката, објавен од Банката.

Член 4

Корисникот се обврзува да ѝ достави на Банката уредна и вистинита документација за регулирање на својот статус предвидена со Процедурата за начинот и постапката на отворање, водење и затворање банкарски сметки.

За статусот на Корисникот, познавањето на позитивните законски прописи во Република Македонија од областа на девизното работење и општите услови за работењето со девизната сметка во Банката, Корисникот пред овластен работник на Банката своерачно потпишува Изјава.

Корисникот се обврзува дека ќе изврши ажурирање на документацијата за негова идентификација (лична или патна исправа) доставена до Банката при отворањето на сметката, веднаш по истекот на рокот на важност на истата, а врз основа на важечка лична или патна исправа. Во спротивно, Банката може да ја ограничи девизната сметка на Корисникот за натамошно користење на истата.

За секоја настаната промена, односно промена на личните податоци, промена на адреса, како и промена на овластените лица за располагање со средствата на сметката, или друга промена поврзана со идентификација на Корисникот, Корисникот се обврзува писмено да ја извести Банката во рок од 3 дена од денот на настанатите промени. За евентуално настаната штета на Корисникот, настаната заради ненавремено известување од страна на Корисникот, Банката нема да сноси одговорност.

Располагање со средствата на сметката

Член 5

Корисникот се обврзува да и достави на Банката неопходна документација и податоци за одобрување на средствата на неговата сметка во Банката.

Корисникот се обврзува благовремено да доставува правилно и точно пополнети платни инструменти за девизни плаќања или трансфери, во рамки на средствата од својата девизна трансакциска сметка согласно со позитивните законски прописи и процедурите за работа на Банката.

Корисникот е согласен, на негов ризик, врз основа на негово писмено барање со овластување доставено до Банката, Банката да може да подготви и изврши платни инструменти за девизни плаќања или трансфери согласно со инструкциите наведени во Барањето, кое може да биде доставено на факс, или со електронска пошта, или преку друг електронски сервис, со обврска во рок од 5 (пет) дена Барањето со овластување да го достави и во оригинална форма.

За евентуално настанатата штета по основ на ненавремено доставени податоци за одобрување на средства на сметката, погрешно или неправилно пополнети платни инструменти, погрешно, непотполно и невистинито доставено барање со овластување, или кој било вид на невистинита документација, Банката нема да сноси одговорност.

За еднократно или трајно располагање со средствата на сметката, Корисникот може да овласти друго лице, за што пред овластен работник на Банката своерачно потпишува полномошно, или полномошно заверено кај нотар.

Полномошното има важност до отповикување на истото од страна на Корисникот на истиот начин како што е дадено и доставено до Банката, до раскинување на овој Договор или во останати случаи предвидени со закон.

Доколку настане материјална штета за Банката од даденото полномошно за располагање со средствата на сметката, истата во целост ја надоместува Корисникот.

Извршување платни инструменти

Член 6

Со средствата на сметката, Корисникот може да располага согласно со позитивните законски прописи.

Банката се обврзува дека благовремено ќе ги извршува девизните плаќања и трансфери врз основа на Налозите поднесени од Корисникот, а во согласност со Законот и Општите услови и Процедури за работа на Банката.

Банката се обврзува дека на барање на Корисникот ќе изврши откуп на средствата од неговата девизна трансакциска сметка како и да исплати денарска противвредност од извршениот откуп.

Надоместоци и провизии

Член 7

Корисникот се обврзува за извршување на услугите од овој договор и врз основа на овој договор да ја плаќа на Банката надомест во висина, во рокови и на начин согласно со Одлуката за Тарифата на надоместоци за услугите што ги врши Банката.

Со потпишување на овој договор, Корисникот ја овластува Банката и и дава неотповиклив налог да ги наплатува надоместоците и трошоците од претходниот став на товар на средствата од неговите денарски и девизни трансакциски сметки отворени во Банката.

Корисникот ја овластува Банката, во негово име и за негова сметка да ги превземе и изврши сите потребни дејства и активности, како и да ја потпише целокупната документација потребна за наплата на надоместоците. Откупот на девизните средства при наплата на надоместоците се врши по куповниот курс на Банката на денот на извршување на услугата.

За наплата на предвидените надоместоци, Корисникот е должен да обезбеди доволно средства (покрытие) на сметките, а во спротивно, Банката нема да ги изврши доставените налози.

Со потпишувањето на овој договор, Корисникот е запознаен и ја прифаќа Тарифата на надоместоци за услугите што ги врши Банката во делот на надоместоците и трошоците при извршување на платниот промет со странство, а која е составен дел на овој договор.

Банката го задржува правото да ја менува Одлуката за Тарифата на надоместоци, за што мора да го извести Корисникот со објавување на измените на веб-страницата на Банката - www.ccbank.mk. Се смета дека Корисникот ја прифаќа изменетата тарифа, ако во рок од 15 дена не поднесе барање за раскинување на Договорот и за затворање на сметката.

Известување

Член 8

За состојбата и настанатите промени на сметката, Банката се обврзува да го известува Корисникот со доставување на извод за промените и состојбата на средствата на сметката, на еден од начините понудени од страна на Банката, а прифатен од страна на Корисникот. Се смета дека Корисникот е известен и го прифаќа изводот за промените и состојбата на средствата на сметката како и промените во работењето на Банката, доколку не го оспори во рок од 3 (три) дена од денот на изготвувањето.

Член 9

Договорните страни се обврзуваат дека како доверливи ќе ги чуваат сите документи, податоци и информации за кои добиле сознание во врска со извршување на овој договор, за времетраење на Договорот, како и по негово раскинување или откажување, освен во случаите пропишани со законските прописи или ако изрично поинаку не се договорат.

Документите, податоците и информациите за работењето со сметката може да се достават на барање на Корисникот, на овластен орган во согласност со закон или на трети лица врз основа на писмена согласност од Корисникот.

Заради заштита на своите интереси Корисникот е должен како доверливи да ги чува сите податоци поврзани со работењето на сметката.

Банката не одговара за каква било штета настаната за Корисникот како резултат на непочитување на обврските од овој член.

Член 10

Корисникот е согласен Банката да врши обработка и ажурирање на неговите податоци, да ги користи за анализа на неговото работење во Банката, за наплата на долг кон Банката, како и во останати случаи предвидени со закон.

Раскинување на Договорот

Член 11

Овој договор се склучува на неопределено време. Договорот може да се раскине со взаемна согласност на двете договорни страни или со писмено барање на едната од договорните страни со отказан рок од 30 дена од денот на поднесеното барање за раскинување на овој договор.

Корисникот не може да го раскине Договорот во предвидениот отказан рок доколку на сметката има евидентирано достасани, а неподмирени обврски (блокади), како и обврски кон Банката, сè додека тие не бидат во целост подмирени.

Банката може да го раскине Договорот без отказан рок ако утврди дека Корисникот се однесува спротивно на одредбите од овој договор, општите услови за работење и важечките прописи, доколку не ја обезбеди потребната документација за ажурирање на податоците, врз основа на одлука на овластен орган, врз основа на закон, или доколку преку сметката не врши промет повеќе од две години, и за тоа ќе го извести Корисникот.

Во случај на раскинување на Договорот, Банката ќе ја затвори девизната сметка а средствата од сметката на Корисникот ќе ги пренесе на друга сметка, врз основа на инструкции од Корисникот, или согласно со одлука од суд, или согласно друг надлежен државен орган или друга институција.

Завршни одредби

Член 12

Банката не одговара за прекин на услугите поврзани со извршувањето на платниот промет со странство и за последиците од настанатиот прекин, кој е надвор од контрола на Банката, односно кој е последица на виша сила и околности кои не можеле да бидат предвидени, спречени, отстранети или избегнати.

Член 13

Доколку настанат промени во законските прописи со кои се регулира работењето на платниот промет со странство, Банката ќе ги примени новите прописи кои ќе влезат во сила во времето на важење на овој договор. Доколку таквите промени се несоодветни на деловните интереси на Корисникот, тој има право да го раскине Договорот согласно со условите од членот 11 од овој договор.

Договорните страни се согласни дека како уредна ќе се смета доставата извршена на последната пријавена адреса од страна на Корисникот.

Член 14

За сè што не е предвидено со овој договор, ќе се применуваат одредбите на Законот за банки, Законот за девизно работење, Одлуките на Народната банка и други позитивни законски и подзаконски прописи во РМ, како и актите за деловната политика на Банката.

Член 15

Во случај на спор надлежен е Основен суд Скопје 2 во Скопје.

Член 16

Договорот е составен во 2 (два) идентични примерока, од кои по еден за секоја договорна страна.

Член 17

Договорот е склучен и стапува во сила со денот на потпишувањето од двете договорни страни.

КОРИСНИК

**ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
АД СКОПЈЕ**